

ЛОГИСТИЧКАТА ТЕРОРИСТИЧКА ПОДДРШКА Е ВО "БАЛКАНСКИОТ ЗЛАТЕН ТРИАГОЛНИК"

Начелните прашања околу кои се движат авторите Рофер и Кере се: дали албанската мафија е вистинска мафија, односно околностите на нејзиното појавување; клановското општество - канонот на честа и на крвната osveta; комплексната организација и железната дисциплина во неа; албанските кланови и хероинот; долгата генеза и методската работа; формирањето на "Балканска Сицилија" и нејзините главни упоришта; криминалната специјалност - трговија со луѓе, со илегални и официјални имигранти...

Реалната состојба на Косово

во од летото 1999 година почнува сè повеќе да се влошува, но и до денес таа сè уште не ѝ е целосно позната на јавноста. "Рентгенското снимање на настаните" ќе овозможи јасна дијагноза на состојбата затоа што доколку навистина постои мафија на Косово, тогаш како и секаде таквата криминална организација се формира и дејствува под одредени услови и околности. Со текот на времето, хаотичните факти стануваат реалност со далекусежни последици.

Специјалниот известувач на швајцарскиот дневен весник "Le Temps" на 18 декември 1999 година запишал: "Крвната osveta меѓу Албанците на Косово зема широк замав", односно може да се забележи

Бранот на реисламизацијата, која го следеше подемот на исламот последниве децении преку нафтените цевки, го зафати и Балканскиот Полуостров. На овие европски простори, постисламизмот како да добива на снага, особено по успонот на радикалниот исламизам во муслиманскиот свет - Босна, Санџак, Космет, југот на Србија, окупираниите делови на Македонија, Албанија, северна Грција и југозападна Бугарија... Реисламизацијата под мотото на панисламизмот, повторно тече претежно "од долу"... помогната од мафијашките нарко-долари, упатени на приватните сметки од оците, пишува Жил Кепел, познат стручњак за "политичкиот ислам", во својата најнова книга "Џихадот - експанзија и опаѓање на исламот"...

дека од 10 до 20 лица се убивани секоја седмица. Но, развојот на настаните е симптоматичен. Жртвите кои претходно биле Срби или Роми, од ноември оваа година најголем број се Косовари. Тоа било знак дека станува збор за нешто многу пострашно од крвната osveta, односно за криминален обрач, кој полека но сигурно се стега околу Покраината.

Во реалноста Косово е место каде што се случуваат чуда и тоа претставува репер за нар-

ко дилерите. Во "златниот триаголник", кој се наоѓа на една одредена територија меѓу Косово, Албанија и Македонија, се пренесуваат 200.000-250.000 украдени автомобили од Европа.

На 6 август 1999 година Меѓународната кризна група ја објавува студијата "The Plicing Gap: Law and Order in the New Kosovo", во која со многу прецизни изрази, меѓу другото, се вели: "Постои ризик Косово да се претвори во нова 'Балканска Сицилија' или уште по-

Неделникот "Македонско сонце" го доби ексклузивното право да пренесе автентични делови од книгата "Закана за Европа - албанската мафија - како е создадена оваа балканска криминална суперсила?", која обработува одреден период и случувања во Европа, особено на Балканскиот Полуостров, а директно се поврзани со криминалните дејствија на припадници на еден народ, чии автори се Французите Гзавиер Рофер и Стефан Кере. Гзавиер Рофер е директор на Одделот за студии при Универзитетскиот центар за истражување на современите криминални опасности (Centre MCC, Université Panthé on-Assas, Paris II) и професор за криминологија во Париз. Стефан Кере е негов помлад повеќегодишен соработник во проучување и спротивставување на организираниот криминал и тероризмот.

Следејќи ги трагите на валканите пари, Интерпол со помош на ЦИА, во рамките на антитерористичката коалиција, ги разоткриваат криминалните активности на политичките структури во Албанија, на Косово, БиХ, во Македонија, но и на банкарските моќници од Кипар, Малта, Романија, Бугарија, Унгарија, Турција...




■ Пишува: Силвана БЛАЖЕВА



Балканскиот пат (јужниот пат) патот на хероинот по потекло од златната полумесечина - Авганистан

CURRENT STRUCTURE



АЛБАНСКАТА МАФИЈА ОД СЕВЕРОТ НА АЛБАНИЈА, ЈУГОТ НА КОСОВО И ЗАПАДОТ НА МАКЕДОНИЈА Ќ СЕ ЗАКАНУВА НА ЕВРОПА

лошо 'Русија во мало'... Бројни криминалци се апсат за тешки дела и веднаш потоа се ослободуваат".

На 15 август 1999 година агенцијата "Франс прес" ја опишува состојбата во Покраината со следните зборови: "Ограбени куќи, прогонети стари лица, украдени возила, рекет, убиства, киднапирања, силувања, недозволена трговија... Трупите на КФОР се наоѓаат наспроти овој криминал, организиран или див, кој го вршат Косоварите или албанската мафија. Во период од два месеца само во британскиот сектор се извршени 125 познати убиства, 378 криминални пожари, 504 регистри-

Благодарение на помошта од локалните исламски фундаменталистички албански паравоени формации, кои држат огромна територија под своја власт, локалните нарко-босови со оружје в рака ја средуваат локалната самоуправа, која им е дадена во целосна надлежност...

рани кражби. Во тој момент Косово 6 седмици е под заштита на УНМИК. Зборот мафија почнува да се појавува во медиумите. Дали има причина за тоа?"

Кон крајот на август американскиот генерал Весли Кларк, главниот командант на НАТО за Европа, е приморан да признае дека одредени немири кои се случиле во јуни "несомнено се поврзани со организираниот криминал".

"Организиран криминал" е вистинскиот збор бидејќи во истиот период еден британски офицер на КФОР зборува за исклучително професионални банди опремени со опрема за прислушување, кои се движат истовремено со патролите на меѓународната полиција, за да можат да оперираат.

Нападите врз малцинствата се зголемуваат. Гораните (Македонци-муслимани) систе-

матски се тероризирани и истерувани. Локалните функционери на ОБСЕ зборуваат за ужасна атмосфера на заплашување и интензивни насилства и признаваат дека единствен излез во овие услови е "моноетничка" и "нетолерантна" држава.

На крајот на 1999 година дневниот весник "Коха диторе" го прекршува повеќемесечниот "закон на молчење": "Дрогата го преплавува Косово, каде сме сведоци на раѓањето на една моќна мафијашка мрежа", а Покраината полека се претвора во "Колумбија во срцето на Европа". Ова не е прв пат овој термин да се користи во дефинира-

њето на албанскиот организиран криминал.

Дали на Косово навистина станува збор за мафија? Есента 1999 година италијанската Дирекција за истражување против мафијата (ДИА) им поднесува на претпоставените мошне интересен доверлив извештај "Значењето на стратегијата и тактиката на дејствувањето на криминалните албански организации". Експертите на DIA сигнализираат "поставување стапица во која не смеете да влезете, а во која албанската мафија има намера да нè втурне".


Според Gus Xhudo, исчезнувањето на комунизмот во регионот, како и распаѓањето на Југославија, предизвикаа зголемување на криминалитетот на Балканот. Но, од сите криминални кругови во регионот ниту еден не успеа да просперира како Албанците.

На крајот на 80-тите години на минатиот век на Балканот историјата си поигра: репресија на Косово; распаѓање на посттитовска Југославија; војна во Босна и Херцеговина. Сè тоа се случува на портите на Албанија која, исто така, доживува промени. За сите криминалци од сите заедници во регионот можностите се големи, но ниту една криминална средина не се развива толку експлозивно ниту се организира подобро од албанската. Албанофонскиот "златен триаголник" - северот на Албанија, југот на Косово и западот на Македонија - е идеално сместен во срцето на Балканот и речиси на граница со Европската унија. Трансферот на моќта, кој веќе е констатиран во Латинска Америка, се пренесува во Југоисточна Европа во полза на добро организираниите и богатите "албански семејства". Од крајот на 1992 година албанската мафија е подготвена за освојување на пазарите на Балканот и пошироко на меѓународен план. Недопирлива и сè уште невидлива таа го отвора "јужниот" пат на Балканот.

Во 1993 година институциите за контрола на меѓународните движења на капиталот забележуваат брутално прелевање на околу милијарда долари годишно од Европа кон албанските семејства во Косово, Македонија и Албанија. Теоретски тие пари (всушност за мал дел од нив



KPC SITES



Повеќе од 12,3 милиони луѓе во светот работат под ропска принуда, додека експлоататорите - криминални мафијашки структури на нив заработуваат 32 милијарди долари, се бележи во последната студија на МОП (Меѓународна организација за труд), од агенцијата "Франс прес", 13 мај 2005 година.

За 3 месеци заплени 57 килограми дрога, вредна повеќе од 650.000 евра, а во организираниите полициски акции е пресечен и еден меѓународен канал, преку кој се пренесувал хашиш. Во нашето Министерство за внатрешни работи информираат дека за првите 3 месеци од 2005 година биле поднесени вкупно 71 кривична пријава, за дела поврзани со неовластено производство и овозможување на употреба на дрога.

тоа е вистина) се испратени од "гастарбајтерите".

Во мај 1994 година една голема анкета на International Herald Tribune (оваа анкета ги користела, пред сè, податоците од геополитичкиот Опсерваториум за дроги), открива дека албанските кланови од Косово и од Македонија - Приштина, Скопје, Шкодра и Куманово, разменуваат хероин за пратки со оружје наменето за конфликтите во Косово и во Македонија.

Јануари - март 1997 година, немири во Албанија. На една конференција на Интерпол кон крајот на годината албанскиот претставник проценил дека околу 600.000 парчиња оружје од различен вид биле украдени пролетта 1997 годи-

на, од кои 500.000 не им биле вратени на властите во 1998 година. Исчезнале и 38.000 парчиња лесно рачно оружје, 226.000 калашникови, 25.000 митралези, 2.450 противтенковски ракетни фрлачи, 3.500.000 гранати, 24.000.000 детонатори, 3.600 тони експлозив... Сон за секој терорист, рај за одговорните за вооружување на мафијата. Јасно е дека сите учесници на немирите во Албанија не ѝ припаѓале на мафијата (најголем дел од украдениот експлозив денес се користи во Ирак)...

Во мај 1998 година еден значаен косовски "кум" Муса Рифат Селмани од село Пожаране е осуден на 20 години затвор заради внесување на 465 килограми хероин во Швај-

царија во периодот од 1992 до 1995 година. Истиот месец италијанската полиција ја обновува операцијата "Македонија" (мај 1994 година), во која се заплени 40 килограми турски хероин.

Во албанофонската зона во Македонија состојбата се влошува. Оловната рака на мафијата е толку тешка што ништо не излегува од нејзиниот круг. Едвај се знае дека седиштата на повеќе големи мафијашки кланови се наоѓаат во секторот на Тетово или на Арачиново, во близина на Скопје. Во ноември 1999 година албанска мафијашка мрежа е откриена во Скопје. Таа од Перу увезувала кокаин во шишиња за пиво, дрога наменета за локалните пазари Македонија, Албанија, но и за Чешка Република. Европските полициски кругови сигнализираат дека производството на амфетамини, дури и на екстази во македонската зона е под контрола на албанските мафијаши. Се сигнализира постоење на лаборатории сместени во планинските села во близина на границата со Косово. Во Арачиново четири македонски полицајци се убиени на 12 јануари 2000 година среде бел ден, на улица. Во врска со овој настан еден македонски функционер изјави дека тоа место е "репер за трговија со оружје и со дрога".